



Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Наим Рамети и Бобан Мирчевски, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-036932/19-0002 од 14.05.2019 година на Царинарница Битола, Ц.И Свети Наум, поведена против Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, за сторен царински прекршок од член 265 во врска со член 263 став 3 вв став 1 точка 8 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 62 од Законот за прекршоци, на 16.09.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, роден 10.06.1965 година во Кичево, со адреса на живеење во с.Туин-Кичево, со ЕМБГ 1006964433009 и број на лична карта Х0059524, државјанин на Република Северна Македонија.

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
член 265 в.в со член 263 став 3 вв став 1 точка 8 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 14.12.2018 година, во 03:30 часот, на регионалниот пат П2231 Кичево-Осломеј, во непосредна близина на раскрсницата за Осломеј, по случена сообраќајна незгода, од страна на УПС од ПС-ОН Кичево, контролирано е патничко моторно возило марка "Mercedes-Benz" 190, со швајцарски регистарски табlici SH81544, со број на шасија WDB2010241A323806. Возилото, како учесник во сообраќајната незгода, било управувано од лицето Енвер Алиу, при што е констатирано дека лицето не поседува соодветна важечка документација за него. Од увидот во копието на сообраќајната дозвола, може да се констатира дека истото е одјавено од Швајцарија за извоз, на ден 18.04.2011 година.

Лицето Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, возилото го управувал во сообраќај на територијата на Република Македонија без правен основ, односно без да бидат платени царинските давачки за возилото, а со возилото се однесувал како да е пуштено во слободен промет иако од околностите на случајот знаел или би морал да знае дека не биле спроведени пропишаните формалности за пуштање на возилото во слободен промет и за плаќање на сите давачки, односно не биле исполнети мерките на трговската политика,

Со горе опишаното дејствие пријавениот Енвер Алиу од с.Туин, Кичево постапил спротивно член 91 од Царинскиот закон и сторил прекршок по член 265 став 3 вв.1 во врска со член 263 став 3 вв. став 1 точка 8 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

Глоба во износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на изрекување на глобата, односно 30.750,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од конечното на решението. и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0433/19, примач Буџет на РМ, Банка на примач НБ на РМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0433/19, примач Буџет на РМ, Банка на примач НБ на РМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (образците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Македонија, ул.Колекторска б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 75 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата на пријавениот Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, му изрече и задолжително предвидена посебна прекршочна мерка одземање на патничко моторно возило марка "Mercedes-Benz" 190, со швајцарски регистарски таблаци SH81544.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-036932/19-0002 од 14.05.2019 година на Царинарница Битола, Ц.И Свети Наум, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против сторителот на царински прекршок Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, за сторен царински прекршок од член 265 во врска со член 263 став 3 вв став 1 точка 8 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 65, став 2 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-036932/19-0003 од 31.05.2019 година писмено го извести сторителот за поднесеното барање и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со барањето.

Сторителот уредно ја примил поканата за писменото произнесување по прекршочната постапка број 28-036932/19-0003 од 31.05.2019 година, видно од повратницата од

Пошта Осломеј од об.об.2019 година, меѓутоа до Комисијата не достави писмено произнесување.

Комисијата постапувајќи согласно член 62 од Законот за прекршоци утврди дека постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: барање за поведување на прекршочна постапка број 28-036932/19-0002 од 14.05.2019 година на Царинарница Битола, Ц.И Свети Наум, Допис-известување од МВР број 32.5.4.-1755 од 03.05.2019 година, службена белешка број 1704 од 14.12.2018 година, службена белешка број 3121 од 14.12.2018 година, потврда за привремено одземени предмети б.б од 14.12.2018 година, телеграма број 23.6.1/520/19/БА-230 од 27.03.2019 година, известување број 32.4.7/1089 од 29.03.2018 година, копија од сообраќајна дозвола за предметното возило, покана за писмено произнесување број 28-036932/19-0003 од 31.05.2019 година, повратница од Пошта Осломеј од об.об.2019 година, при што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 14.12.2018 година, во 03:30 часот, на регионалниот пат П2231 Кичево-Осломеј, во непосредна близина на раскрсницата за Осломеј, по случена сообраќајна незгода, од страна на УПС од ПС-ОН Кичево, контролирано е патничко моторно возило марка "Mercedes-Benz" 190, со швајцарски регистарски таблаци SH81544, со број на шасија WDB2010241A323806. Возилото, како учесник во сообраќајната незгода, било управувано од лицето Енвер Алиу, при што е констатирано дека лицето не поседува соодветна важечка документација за него. Од увидот во копието на сообраќајната дозвола, може да се констатира дека истото е одјавено од Швајцарија за извоз, на ден 18.04.2011 година.

Лицето Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, возилото го управувал во сообраќај на територијата на Република Македонија без правен основ, без регулиран престој надвор од царинското подрачје на Република Македонија и без соодветна документација со која би го докажал потеклото и сопственоста на предметното моторно возило, односно без да бидат платени царинските давачки за возилото, а со возилото се однесувал како да е пуштено во слободен промет иако од околностите на случајот знаел или би морал да знае дека не биле спроведени пропишаните формалности за пуштање на возилото во слободен промет и за плаќање на сите давачки, односно не биле исполнети мерките на трговската политика,

Со горе опишаното дејствие пријавениот Енвер Алиу од с.Туин, Кичево постапил спротивно член 91 од Царинскиот закон и сторил прекршок по член 265 став 3 вв.1 во врска со член 263 став 3 вв. став 1 точка 8 од Царинскиот закон

Според член 91 од Царинскиот закон, со пуштање во слободен промет странската стока добива статус на домашна стока. За да се пушти стоката во слободен промет, треба да се применат мерките на трговска политика, да се завршат другите формалности пропишани за увоз на стока и за плаќање на сите давачки пропишани со

царински и други прописи. Во спротивно се прави прекршок од член 263 став 1 точка 8 од Царинскиот закон.

Согласно член 263 став 3 во врска со став 1 точка 8 од Царинскиот закон, глоба во износ од 500 до 2.250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичкото лице, ако постапува како стоката да била пуштена во слободен промет иако не биле спроведени пропишаните формалности за пуштање на стоката во слободен промет и за плаќање на сите давачки пропишани со овој или други закони или не биле исполнети мерките на трговската политика и сите други прописи во врска со увозот на стоката (член 91).

Согласно член 265 од Царинскиот закон, на правно лице или на трговец поединец, односно на одговорно лице во правното лице или во трговец поединец или на физичко лице, кое ќе купи, продаде, распродаде, добие на подарок, прикрива, прими на чување или на превоз, чува, користи или добие во сопственост врз која било основа стока за која знае или според околностите на случајот морал да знае дека со тоа бил направен прекршок од членовите 263, 263-а или 264 од овој закон, му се изрекува глоба која со членовите 263, 263-а или 264 од овој закон се изрекува на сторителот.

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон стоката која е предмет на прекршок од членовите 263 и 265 во врска со членот 263 точки од овој закон, се одзема.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган на Царинската управа, висината на реално направените трошоци во прекршочната постапка изнесува 250,00 денари за секоја прекршочна постапка.

Комисијата изврши увид во барање за поведување на прекршочна постапка број 28-036932/19-0002 од 14.05.2019 година на Царинарница Битола, Ц.И Свети Наум, Допис-известување од МВР број 32.5.4.-1755 од 03.05.2019 година, и утврди дека пријавениот Енвер Алиу од с.Туин, Кичево, го управувал патничкото моторно возило во сообраќај на територијата на Република Македонија, иако за истото не биле спроведени пропишаните царински формалности за пуштање во слободен промет и за плаќање на увозните давачки, односно не биле исполнети мерките на трговската политика, и сите други прописи во врска со увозот на стоката.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложениот доказен материјал, Комисијата најде дека во дејствието на сторителот се содржани обележјата на прекршокот кој му се става на товар и за сторениот прекршок му изрече минимална глоба во износ од 500 евра предвидена во рамки на законот, како и посебната прекршочна мерка опишана во диспозитивот на ова решение.

При одмерувањето на висината на глобата, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите на членот 26 од Законот за прекршоците, ги имаше во предвид сите олеснителни и отежителни околности што влијаат санкцијата да биде полесна или потешка, степенот на одговорност на сторителот, начинот на кој е сторен прекршокот и зачестеноста на овој вид на прекршоци, како отежнителни околности, па смета дека со вака изречената минимална висина на глобата, ќе се постигнат целите на изрекувањето на прекршочната санкција.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на жалба во рок од 8 дена од приемот на решението, преку Комисијата за одлучување по прекршок до државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постапка, таксирана со 250,00 денари административни такси, во готови пари на уплатна сметка 840-XXX-03161 во рамките на трезорска сметка. Жалбата го одлага извршувањето на решението, освен кога жалбата е изјавена од странец.

Претседател на комисија,
Александар Сапроновски

Прк.бр.0433/19
Број 28-036932/19-00
Скопје, 16.09.2019 година

Доставено во оригинал до:

- сторителот
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Наим Рамети